

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-3590/3 од 19.07.2018 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС БР. 1/2018

За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо,
по пат на електронско јавно наддавање

I ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1. Продавач на одземените подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо е Република Македонија-Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Македонија бр. 5, 1000 Скопје.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1. Предмет на продажба се одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо кои се продаваат заедно и тоа: патнички и товарни моторни возила, вкупно 118 подвижни предмети. Листа на детален опис на предметите што се продаваат е објавена на веб страната на Агенцијата во делот “Огласи”, <http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx>
2. Вкупно утврдена ориентациона тежина (маса) на возилата изнесува околу 118000 кгр. Точната количина во килограми на моторните возила за старо железо ќе се утврди на денот на мерењето и документира со кантарски белешки по што ќе се изврши фактурирање со точните количини.

III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1. За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 10 (десет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценката бр. СВ V 101/18 од 04.07.2018 година на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења.
2. Понудувачот-купувачот во рок од 15 дена од заклучувањето на постапката за електронското јавно наддавање и склучување на Договорот за продажба должен е вкупната цена да ја уплати во Буџетот на Р. Македонија-Агенција за управување со одземен имот, а доколку не ја уплати депозитот нема да му се врати.

IV РОК ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Рокот за подигање на предметите изнесува 15 дена од потпишување на договорот за купопродажба.
2. Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

V ПРАВО НА УЧЕСТВО:

1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани правни лица кои ги исполнуваат условите од Огласот и кои поседуваат Дозвола за собирање, третман или преработка на отпад согласно член 72 од Законот за управување со отпад со впишани шифри кои се однесуваат на хаварисани возила согласно Листата на видови на отпад (Сл.Весник на РМ бр.100/05) и Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти, материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Службен весник на Република Македонија "бр.108/2009 и 164/2010), освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

VI Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

Заинтересираните правни лица поднесуваат пријава за учество на јавно наддавање. Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk)

1. Доказ за платен депозит за учество во електронското јавно наддавање;

2. Критериум за утврдување на способност на понудувачот:

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

3. Техничка опременост на правните лица:

- Доказ за поседување на минимум 2 (две) возила, (камиони - авто дигалки со Грејфер),
- Доказ за поседување на 1 (една) подвижна преса за балирање на старо железо,

4. Доказ за идентитет:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија

5. Дозволи од надлежен орган кои треба да се приложат:

- Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад опишана во точка V од оваа објава,
- Дозвола за вршење на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад,
- Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај (за сопствени потреби).

Документите од оваа точка не смеат да бидат постари од 6 месеци.

Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај“ , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

VII Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е до 17.10.2018 година, заклучно до 16 часот.

VIII Начин и постапка за спроведување на наддавањето:

1. Моторните возила предмет на продажба се сместени на плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот во Миладиновци (41 возило) и Идризово (77 возила) во Скопје и разгледувањето на истите ќе се врши на 10.10.2018 година од 10:00 до 12:00 часот.

2. Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

3. За учество на пријавените правни лица во јавното наддавање потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: <http://www.odzemenimot.gov.mk/oglas.aspx>, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

4. Јавното наддавање ќе започне на ден 22.10.2018 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути, до 11 часот и 15 минути.

5. Правните лица заинтересирани за купување на хаварисани возила како старо железо може да учествуваат на електронското јавно наддавање само доколку уплатат гаранција во висина од 10% од вкупно утврдената ориентациона тежина (маса) на возилата која изнесува околу 118000 кгр или во парична вредност од 1.180.000,00 денари на буџетска сметка 10000000063095 при НБРМ потсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20.

6. Гаранцијата која треба да се уплати изнесува вкупно 118.000,00 денари;

7. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;

8. Јавното наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач;

9. По завршувањето на електронското наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

10. За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја надал почетната цена и која претставува највисока цена за еден килограм старо железо без ДДВ и со него ќе се склучи Договор за продажба.

11. Плаќањето на купопродажната цена ќе се изврши во рок од 15 дена по Договорот за продажба, но пред подигнување на предметите. Купувачот должен е да го уплати вкупниот износ согласно постигнатата крајна цена или да приложи банкарска гаранција во висина на вкупниот износ за плаќање, а доколку купувачот не ја уплати се смета дека купувачот се откажал од предметите на продажбата и уплатената гаранција нема да му се врати.

* Пример за вкупен износ (највисока постигната цена во денари за 1 кгр x ориентациона тежина од 118000кгр = вкупна цена во денари)

12. Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3209-087,

13. Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија,, и „Коха,, како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14. Објавата на овој оглас трае 8 дена , почнувајќи од 05.10.2018 година, заклучно со 15.10.2018 година.

Агенција за управување со одземен имот

Директор

Фатон Асани